

Powershark клешти

467SHARK/4DP



Profiles

 **Premium Hard +**

[\(/mk/about-us/materials\)]((/mk/about-us/materials))
[\(/mk/support/warranty\)]((/mk/support/warranty))



Product features

- Овие ултра-моќни сечила се користат за лесно сечење на металната жица вклучувајќи и појачани и калени легури како и други екструдирани метали. Тие се така ергономски дизајнирани да ја користат максималната сила, без тежина на дланките. Ковани од висококвалитетен челик, со индукциски појачани рабови за сечење., PowerShark клештите може да сечат мека метална жица до 6мм, тврд челик до 3,5мм и 3мм калени пијано жици или челични пружини. Како дополнување на жиците, PowerShark клештите лесно сече 4мм завртки, навртки и клинци.
- ковани од висококвалитетен челик
- Двојно појачани пластични нелизгави рачки кои обезбедуваат добра ергономска рачна потпора

Предности:


- целосно појачани до ~47HRc, со индукција за сечење на рабовите, појачан на ~64HRc
- финиширан со црна антикорозивна боја и лесно подмачкана
- Централните работи за сечење оставаат финиш на две страни од сечењето.

Употреба:

- За прецизно сечење на меки (до 6мм), тврди (до 3,5мм) и пијано жици (до 3мм)
- лесно ги сече деловите како што се завртки, клинци, навртки и слични до 4мм дебелина

Standards

DIN ISO 5743



Barcode	L	B	A	C	Icon
626490	250	30	12	24	389

Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
626490	290	58	25	395

Transport packaging

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
626490	4	84	318	63	1670